

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 34

Год. LXIV

Четврток, 13 март 2008

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
541. Уредба за престанување на важење, односно на примена на прописите опфатени со Проектот Регулаторна гилотина.....	1	544. Огласување за ништовност на Одлуката од министерот за образование и наука бр. 09-9808/2 од 07.12.2007 година.....	16
542. Програма за здравје на растенијата во 2008 година.....	11	545. Деловник за работа на Комисијата за одлучување по прекршок.....	17
543. Правилник за изменување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови.....	16	546. Список на именувани вештаци во Основен суд Радовиш – Радовиш.....	19
		547. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец февруари 2008 година.....	19
		Огласен дел.....	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

541.

Врз основа на член 91 алинеја 5 од Уставот на Република Македонија и член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), а во врска со Одлуката за воведување гилотина на прописите („Службен весник на РМ“ бр. 129/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 04.03. 2008 година, донесе

УРЕДБА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ, ОДНОСНО НА ПРИМЕНА НА ПРОПИСИТЕ ОПФАТЕНИ СО ПРОЕКТОТ РЕГУЛАТОРНА ГИЛОТИНА

Член 1

Со оваа уредба престануваат да важат, односно да се применуваат следните прописи:

I. Престануваат да важат прописите донесени од Извршниот совет на Собранието на СРМ, односно од Владата на Република Македонија:

1) Одбрана

- Уредба за евиденција на жените- воени обврзници распоредени во територијалната одбрана - “Службен весник на СРМ“, бр.32/78;

- Уредба за висината на еднократната парична помош во случај на повреда или смрт на лицата во резервен состав за време на служба во територијалната одбрана -”Службен весник на СРМ“, бр.32/78;

- Уредба за висината на надоместокот што им припаѓа на граѓаните, самоуправните организации и заедници за материјалните средства земени за потребите на вежби на територијалната одбрана, цивилната заштита, службата за набљудување и известување и врските за раководење - “Службен весник на СРМ“, бр.33/85;

- Уредба за начинот на водењето на евиденцијата на обврзниците на цивилната заштита - "Службен весник на СРМ", бр.1/86;

- Уредба за висината и условите под кои ќе се исплатува еднократна парична помош на обврзниците на обучувањето за општонародна одбрана - "Службен весник на СРМ", бр.34/86;

- Уредба за критериумите и нормативите за распоред на граѓаните и материјалните средства за потребите на цивилната заштита, службата за набљудување и известување и самоуправните организации и заедници во војна и начинот на водење евиденција на обврзниците по основ на работна обврска - "Службен весник на СРМ", бр.19/87;

- Уредба за содржината и начинот на вршење на заеднички инспекциски надзор во областа на општонародната одбрана од делокругот на републичките органи на управата - "Службен весник на СРМ", бр.1/88;

- Уредба за постапката за утврдување на способноста на работните луѓе и граѓаните за учество во општонародната одбрана - "Службен весник на СРМ", бр.40/88;

- Уредба за определување на задачи кои можат да ги извршуваат жените во резервниот состав на армијата на Република Македонија - "Службен весник на РМ", бр.72/92;

- Уредба за начинот на користење на податоците и информациите што се обработуваат со автоматизиранiot информативен систем во областа на одбраната - "Службен весник на РМ", бр.16/93;

- Уредба за критериумите и мерките за заштита на тајноста на податоците од значење за одбраната - "Службен весник на РМ", бр.36/94;

- Одлука за утврдување на научно- истражувачките организации, органите на хидрометеоролошка служба и другите стручни служби кои се должни да учествуваат во извршувањето на мерките и постапките за радиолошко- хемиско- биолошка заштита - "Службен весник на СРМ", бр.18/85;

- Одлука за утврдување на минимум средства за спроведување на мерките за заштита и спасување, резерви на храна и други средства неопходни на работните луѓе и граѓаните во услови - "Службен весник на СРМ", бр.50/87;

- Одлука за овластување на министерството за одбрана за преземање на недвижностите, опремата, инвентарот и другите средства што досега ги користеше државата СФРЈ - односно на територијата на републиката кои согласно член 134 од Законот за одбрана се државна сопственост на Република Македонија и за ставање на користење на истите на министерството за одбрана - "Службен весник на РМ", бр.13/92;

- Одлука за продажба на средства и опрема и давање под закуп на објекти и обработливо земјиште - "Службен весник на РМ", бр.68/03;

2) Транспорт и врски

- Одлука за висината на посебниот надоместок што се плаќа за друмските моторни возила - "Службен весник на СРМ" бр.14/86.

- Одлука за наплата на надоместок за користење на радиофреквенции по пат на обврзници - "Службен весник на РМ" бр. 103/01 и 8/02;

- Одлука за престанување на важењето на Одлуката за висината на надоместокот за техничките прегледи на радиостаниците, инсталациите и радиомерењата што ги врши Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија - "Службен весник на РМ" бр. 14/02;

3) Трговија и занаетчиство

- Уредба за начинот, постапката на уписот и органот кај којшто се врши упис на претставништвата на странските трговски друштва во Република Македонија - "Службен весник на РМ" бр.78/05;

- Одлука за определување на дејностите што се вршат во деловната просторија - "Службен весник на СРМ" бр.23/89;

- Одлука за доверување на правото за вршење на распределба на квоти за извоз на текстилни производи во САД - "Службен весник на РМ" бр.35/03;

- Одлука за поблиските услови, начинот и роковите под кои можат да се склучуваат договори за компензациони работи - "Службен весник на РМ" бр.70/94;

- Одлука за овластување за распределба на контингенти за извоз на производи во САД - "Службен весник на РМ" бр.57/93;

4) Заштита и унапредување на животната средина

- Решение за овластување за вршење определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата - "Службен весник на РМ" бр. 39/98.

П. Престануваат да важат прописите донесени од функционерите кои раководеле со републичките секретаријати и со други самостојни републички органи на управата и со републички организации на СРМ, односно функционерите кои раководеле со министерствата и другите органи на државната управа:

1) Ветеринарство

- Правилник за начинот и постапката за преземање мерки за спречување и отстранување на заразни болести - "Службен весник на СРМ" бр.18/79;

- Правилник за начинот и условите за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација - "Службен весник на СРМ" бр.45/76;

- Правилник за содржината, формата и начинот на водење на евиденција за прометот на вакцини и серуми - "Службен весник на СРМ" бр.31/74;

- Правилник за работите што можат да ги вршат ветеринарните техничари и болничари - "Службен весник на СРМ" бр.27/74;

- Правилник за полагање на стручен испит за дипломиран ветеринар и ветеринарен техничар - "Службен весник на СРМ" бр.27/74;

- Правилник за полагање на испит за ветеринарен болничар и ветеринарен хигиеничар - "Службен весник на СРМ" бр.34/74;

- Правилник за начинот на водење евиденција за издадените уверенија за здравствена состојба на животните - "Службен весник на СРМ" бр.24/81;

- Правилник за условите што мора да ги исполнуваат просториите за откуп односно складирање на кожи и за евиденција на откупените кожи - "Службен весник на СРМ" бр.13/79;

- Правилник за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно отстранување на животинските мрши, за постапката за нивното отстранување и за начинот на вршењето на ветеринарно- хигиеничарската служба - "Службен весник на СРМ" бр.5/79;

- Правилник за уредување на кланиците и за внатрешно уредување на објектите за обработка, преработка и складирање на месо, млеко, јајца и риба и за вршење на ветеринарно- санитарна контрола во нив - "Службен весник на СРМ" бр.13/81;

- Правилник за условите што треба да ги исполнува квалитетниот приплоден и елитниот приплоден добиток во поглед на производната и приплодна способност - "Службен весник на СРМ" бр.29/75;

- Правилник за начинот и постапката за вршење стручен надзор, одбирање и оценување на квалитетниот и елитниот приплоден добиток - "Службен весник на СРМ" бр.29/75;

- Правилник за начинот на испитување на машките приплодни грла на потомство (прогенотестирање) според единствен метод - "Службен весник на СРМ" бр.29/75;

- Упатство за начинот на водење на регистарот и обрасците на регистарот на производителите на квалитетен и елитен приплоден добиток - "Службен весник на СРМ" бр.29/75;

- Решение за овластување на ветеринарни организации на здружениот труд за вршење на лабораториско-дијагностичко испитување на материјал - "Службен весник на СРМ" бр.11/78.

2) Внатрешни работи

- Правилник за посебната легитимација на работник на орган за внатрешни работи - „Службен весник на СРМ“ бр.44/74;

3) Земјоделство, шумарство и водостопанство

- Правилник за начинот на утврдување на продажната вредност на исечената дрвна маса и пресметување на средствата за регенерација на шумите - "Службен весник на СРМ" бр. 42/74.

- Упатство за начинот на утврдување на намената на земјоделското земјиште - "Службен весник на СРМ" бр. 6/87.

- Упатство за начинот на водење на регистарот на производители на семе и регистарот на доработувачи на семе - "Службен весник на СРМ" бр.16/75.

- Одлука за основите и мерилата за формирање на висината на придонесите за водостопанство - "Службен весник на СРМ" бр. 3/83, 1/86, 30/88, 33/88 и 19/90.

4) Метрологија

- Правилник за формата и изгледот на налепницата за означување на мерилата за кои прегледот не е задолжителен - "Службен весник на РМ" бр.19/96;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците на референтните материјали за типот на рафинирано олово во блокот и легура на олово во блокот за општа и посебна примена - "Службен весник на РМ" бр.31/93;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците на референтните материјали за типот на цинкот во блокот и легура на цинк за лиење во блок - "Службен весник на РМ" бр.40/92;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците на референтните материјали за типот за бакарот и легури за бакар - "Службен весник на РМ" бр.24/92;

- Правилник за метролошки услови за јонизирана комора со воздушни сидови - работни еталони - "Службен весник на РМ" бр.31/93;

- Правилник за класификација и начин на користење на еталонските единици на апсорбована доза на протонски зрачења - "Службен весник на РМ" бр.45/94;

- Правилник за начин на користење и класификација на еталонските единици на апсорбована доза на јонизирачки зрачења - "Службен весник на РМ" бр.47/92;

- Правилник за метролошки услови за термолуминисцентни дозиметри - "Службен весник на РМ" бр.47/92;

- Правилник за метролошки услови за феросулфатни хемиски дозиметри - за работни еталони - "Службен весник на РМ" бр.80/94 ;

- Правилник за метролошки услови за Гајгер - Милеро броила - "Службен весник на РМ" бр.56/94;

- Правилник за метролошки услови за пропорционални броила за работни еталони - "Службен весник на РМ" бр.76/94;

- Правилник за метролошки услови за сцинтилациони детектори на алфа зрачење - "Службен весник на РМ" бр.56/94.

- Правилник за метролошки услови за секундарни еталони на електрични отпорности - „Службен весник на РМ“ бр.1/94

- Правилник за метролошки услови за сцинтилациони детектори - спектрометар со гама зрачење - „Службен весник на РМ“ бр.44/93

- Правилник за метролошки услови за статистички броила на активна електрична енергија со класа на точност 1 и 2- „Службен весник на РМ“ бр.9/92

- Правилник за начин за користење и класификација на еталонските единици на флукс и густина на флукс на неутрони- „Службен весник на РМ“ бр.23/93

- Правилник за метролошките услови за секундарни и работни притиснувачи- „Службен весник на РМ“ бр.11/93

- Правилник за метролошките услови за машини за испитување на механички особини на материјалот- „Службен весник на РМ“ бр.8/95

- Правилник за метролошки услови за силотермометри - „Службен весник на РМ“ бр.54/94

- Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на силотермометри- „Службен весник на РМ“ бр.54/94

- Правилник за метролошките услови за мерачите на влага кои работат на принцип мерење на губење на маса при сушење- „Службен весник на РМ“ бр.11/93

- Правилник за метролошките услови за мерачите на влага за дрво- „Службен весник на РМ“ бр.11/93

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за ласерска интерферометрија за мерење на поместот- „Службен весник на РМ“ бр.31/93

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за секундарни еталони за единица должина- „Службен весник на РМ“ бр.28/93

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за координатна мерна машина- „Службен весник на РМ“ бр.11/93;

- Класификација на еталонски единици на апсорбована доза на протонски зрачења и мерење методи за преносни вредносни единици- "Службен весник на РМ" бр.2/94;

- Класификација на еталонските единици за флукс и густина на флукса на неутрони и мерење методи за пренесување единици на флукса и густина на флукса на неутрони за југословенски (примарни) еталони на секундарни и работни еталони - "Службен весник на РМ" бр.3/93;

5) Образование

- Правилник за содржините, начинот и формите на организирање на стручното, педагошкото и психолошкото усовршување и оспособување на наставниците во средното образование - "Службен весник на СРМ" бр. 46/87;

- Правилник за бројот на учениците со пречки во психофизичкиот развој во паралелките во училиштата за средно образование - "Службен весник на СРМ" бр. 35/87.

6) Одбрана

- Правилник за постапката и видот на документот за остварување на здравствена заштита на членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба - "Службен весник на СРМ" бр.18/77;

- Правилник за критериумите за утврдување на тајните податоци значајни за армијата на Република Македонија кои мораат да се чуваат како тајна и мерките за нивна заштита - "Службен весник на РМ", бр. 43/94.

- Упатство за начинот и постапката за водење на евиденција на објектите за заштита „Службен весник на СРМ“ бр.33/89

7) Премер и катастар на недвижности

- Правилник за вршење на геодетски работи при постапка за експропријација во градежните региони и за реализација на урбанистичките решенија во градовите и населбите од градски карактер - "Службен весник на СРМ" бр.24/75.

8) Транспорт и врски

- Правилник за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти - "Службен весник на СРМ" бр. 22/84;

- Правилник за посебните стручни услови кои мора да ги исполнуваат радиооператорите за самостојно вршење на одредени работи во радиостаницата - „Службен весник на СРМ“ бр. 25/80);

- Правилник за посебните здравствени услови кои мора да ги исполнуваат радио операторите на радиостаниците - „Службен весник на СРМ“ бр.41/80;

- Правилник за обрасците на дозволата за работа на радиостаница, одобрувањето за користење на рачни радиостаници и радиотелефони и овластувањето за самостојно вршење на одредени работи во радиостаницата "Службен весник на СРМ" бр. 25/80;

- Правилник за користење на аматерски радиостаници - "Службен весник на РМ" бр. 52/00;

- Решение за утврдување на планот за намена на радио фреквенциските опсези на Република Македонија (со Планот за намена) - "Службен весник на РМ" бр. 62/97;

- Одлука за воведување и висината на посебниот надомест за употреба на делниците од автопатот во РМ за возилата регистрирани во СФРЈ - „Службен весник на РМ“ бр. 43/91.

9) Трговија и занаетчиство

- Правилник за начинот и постапката за користење на средствата од надоместокот за поддршка на надворешната трговија - "Службен весник на РМ" бр. 12/00.

- Наредба за определување на занаетчиските услуги што можат да се вршат од место во место - "Службен весник на СРМ" бр. 4/84;

- Програма за обука на работниците за физичко обезбедување на објектите за заштита од пожари - "Службен весник на СРМ" бр.7/87;

- Методологија за статистичко следење и објавување на податоците за малото стопанство - "Службен весник на СРМ" бр. 24/84.

10) Труд и социјална политика

- Правилник за начинот на користење на повластите и за пресметување на надоместоците на искористените повластители - "Службен весник на СРМ" бр. 22/77 и 32/83;

- Упатство за начинот на водење на евиденција на членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена вежба - "Службен весник на СРМ" бр. 20/77;

- Упатство за водење на евиденција на вработените работници со неполно работно време и за склучените договори за извршување на повремени или привремени работи - „Службен весник на СРМ“ бр.12/78;

- Одлука за преземање на работниците, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите на самоуправните интересни заедници за вработување - „Службен весник на СРМ“ бр.59/91.

Член 2

I. Престануваат да се применуваат прописите донесени од функционерите кои раководеле со сојузните органи на управата и другите сојузни организации на СФРЈ:

1) Ветеринарство

- Правилник за условите што треба да ги исполнуваат кланиците за колење на животни од увоз - "Службен лист на СФРЈ" бр. 53/89;

- Правилник за начинот на отпадоците од животинско потекло и за условите што мораат да ги исполнуваат објектите и опремата за собирање, нештетно отстранување и утврдување на причините за пцовисување и превозните средства за транспорт на животинските мрши и отпадоците од животинско потекло - "Службен лист на СФРЈ" бр. 53/89;

- Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите и свињите - "Службен лист на СФРЈ" бр. 34/89;

- Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај животните - "Службен лист на СФРЈ" бр. 22/89 и 53/90;

- Правилник за образецот на уверение за здравствената состојба на животните - "Службен лист на СФРЈ" бр. 39/88;

- Правилник за начинот на дезинфекција на превозните средства со кои се превезуваат пратки на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло - "Службен лист на СФРЈ" бр. 22/89;

- Правилник за начинот, постапката и мерките за сузбивање и искоренување на лигавката и шапот - "Службен лист на СФРЈ" бр.5/70 и 32/70;

- Правилник за лабораториските тестови и методи за условите што мораат да ги исполнуваат ветеринарните организации на здружен труд што ги проверуваат резултатите од лабораториските испитувања во областите на дијагностиката на заразните болести кај животните и на ветеринарско-санитарната исправност на суровините и производите од животинско потекло - "Службен лист на СФРЈ" бр.37/88;

- Правилник за условите под кои можат да се пуштат во промет и употребуваат за исхрана на животните добиточна храна и суровини за изработка на крмни смеси за исхрана на животни што содржат радиоактивни материји над определените граници на активност - "Службен лист на СФРЈ" бр.6/88;

- Правилник за условите што мораат да ги исполнуваат станиците и пристаништата за натовар, претовар и истовар на пратки со животни - "Службен лист на СФРЈ" бр. 6/88;

- Правилник за условите што мораат да ги исполнуваат објектите за сместување на животни и складовите за сместување на производи, суровини и отпадоци од животинско потекло на гранични премини - "Службен лист на СФРЈ" бр.6/88;

- Правилник з условите и траењето на карантинот за увезените животни - "Службен лист на СФРЈ" бр. 6/88;

- Правилник за начинот на натовар, претовар и истовар на пакети на животни и на производи, суровини и отпадоци од животинско потекло, за условите што мора да ги исполнува превозното средство, за хигиенско техничките услови што мора да ги исполнува практиката и за образецот на уверението за здравствената состојба на практиката - "Службен лист на СФРЈ" бр.69/90;

- Правилник за доставување на извештаи за извршувањето на Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја и на прописите донесени врз основа на тој закон, како и на извештаи со податоци за појавата на заразни болести и за мерките преземени за нивното спречување и сузбивање - "Службен лист на СФРЈ" бр. 12/83;

- Правилник за условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација - "Службен лист на СФРЈ" бр. 22/88.

2) Метрологија

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали-референтни плочи за мерење на тврдина по Роквел - "Службен лист на СФРЈ" бр. 21/86;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали за типот на железо- "Службен лист на СФРЈ" бр.18/88;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали на типот на алуминиум и легура на алуминиум- "Службен лист на СФРЈ" бр.48/86;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали-референтни течности за вискозиметри- "Службен лист на СФРЈ" бр. 85/87;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали-референтни плочки за мерење на тврдина по Бринел- "Службен лист на СФРЈ" бр. 32/86;

- Правилник за метролошките карактеристики на чисти гасови CO, CO₂, CH₄, H₂, O₂, N₂ и Ag за припремање на референтни гасни мешавини- "Службен лист на СФРЈ" бр.58/85;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали бензоева киселина за мерачите на согорување на топлина- "Службен лист на СФРЈ" бр. 58/85;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали-референтни еталони за изотопски мерачи на зафатнина на маса и влага - "Службен лист на СФРЈ" бр.18/88;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали за типовите на железни руди - "Службен лист на СФРЈ" бр.18/88;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали на типот на челикот - "Службен лист на СФРЈ" бр.4/87;

- Правилник за метролошките карактеристики на референтни материјали-референтни водени раствори за рН скала- "Службен лист на СФРЈ" бр.28/89;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали-референтни раствори за електрична спроводливост- "Службен лист на СФРЈ" бр.85/87;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците од референтните материјали-референтни плочки за мерење на тврдина по Викерс - "Службен лист на СФРЈ" бр.38/86;

- Правилник за метролошките карактеристики на примероците на референтните материјали за типот за гумени смеси и гуми - "Службен лист на СФРЈ" бр.76/90;

- Правилник за начин на користење и класификации на еталонски единици на експозициони дози икс и гама - зрачење за потребна заштита од зрачење - "Службен лист на СФРЈ" бр.42/88;

- Правилник за начин на користење и класификации на еталонски единици на експозициони дози икс и гама - зрачење за потребна радиотерапија - "Службен лист на СФРЈ" бр.42/88;

- Правилник за метролошки услови за работни еталони на експозициона доза на јонизирани зрачења во радио терапијата- "Службен лист на СФРЈ" бр.22/91;

- Правилник за метролошки услови за изотопски мерења на густина и влажност- "Службен лист на СФРЈ" бр.54/85;

- Правилник за метролошки услови за покажување максималната класа 1.0- "Службен лист на СФРЈ" бр.56/89;

- Правилник за метролошки услови за полупроводнички броила - спектрометри на гама зрачење- "Службен лист на СФРЈ" бр.22/91;

- Правилник за метролошки услови за работни еталонски на електрична енергија- "Службен лист на СФРЈ" бр.54/89;

- Правилник за метролошки услови за работни еталонски уреди за испитување на броила за електрична енергија- "Службен лист на СФРЈ" бр.54/89;

- Правилник за начин на користење и класификација на еталонски единици на активности за радиоактивни извори - алфа емитер- "Службен лист на СФРЈ" бр.44/87;

- Правилник за начин на користење и класификација на еталонски единици на активности за радиоактивни извори - бета емитер - "Службен лист на СФРЈ" бр.56/87;

- Правилник за начин на користење и класификација на еталонските единици активности на радиоактивни извори - гама емитер- "Службен лист на СФРЈ" бр.44/87;

- Правилник за услови за формирање на лабораторија за преглед на работни еталони за време и фреквенција- "Службен лист на СФРЈ" бр.68/86;

- Правилник за услови за формирање на лабораторија за преглед на уклопни часовници - "Службен лист на СФРЈ" бр.58/85;

- Правилник за начин на користење и класификација на еталонски единици за време и фреквенција- "Службен лист на СФРЈ" бр.58/85;

- Правилник за метролошки услов за вклопни часовници - "Службен лист на СФРЈ" бр.3/85;

- Правилник за метролошки услови за работни еталонски единици за време и фреквенција - "Службен лист на СФРЈ" бр.31/87;

- Правилник за метролошки услов за механички секундомери - "Службен лист на СФРЈ" бр.3/85;

- Правилник за метролошки услови за часовници за паркирање на возила - "Службен лист на СФРЈ" бр.5/85;

- Правилник за услови за формирање на лабораторија за преглед на часовници за паркирање на возила - "Службен лист на СФРЈ" бр.10/87;

- Правилник за метролошките услови за уринометри - "Службен лист на СФРЈ" бр.5/85;

- Правилник за метролошките услови за работни еталони-ареометри - "Службен лист на СФРЈ" бр.54/85;

- Правилник за метролошките услови за лактодензиметри- "Службен лист на СФРЈ" бр.50/86;

- Правилник за метролошките услови за вискозиметри со паѓачка куглица – “Службен лист на СФРЈ“ бр.22/91;
- Правилник за условите за обр.азување на лабораторија за преглед на вискозиметри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.38/86;
- Правилник за метролошките услови за капиларни вискозиметри– “Службен лист на СФРЈ“ бр.54/91;
- Правилник за метролошките услови за манометри, вакуумметри и мановакуумметри– “Службен лист на СФРЈ“ бр.30/86;
- Правилник за метролошките услови за апарати за мерење на тврдина по Викерс (од HV5 до HV100) – “Службен лист на СФРЈ“ бр.35/87;
- Правилник за метролошките услови за апарати за мерење на тврдина по Бринел – “Службен лист на СФРЈ“ бр.35/87;
- Правилник за метролошките услови за уреди со ваљци за проверка на сила на кочење по работ на тркалото кај возилата со моторен погон и приклучните возила – “Службен лист на СФРЈ“ бр.31/87;
- Правилник за метролошките услови за уреди кои задаваат сила– “Службен лист на СФРЈ“ бр.74/90;
- Правилник за метролошките услови за динамометри– “Службен лист на СФРЈ“ бр.74/90;
- Правилник за метролошки услови за медицински електрични термометри за мерење на максимална температура на човечко тело – “Службен лист на СФРЈ“ бр.18/90;
- Правилник за метролошки услови за медицински (хумани) термометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.25/85;
- Правилник за метролошки услови за инкубаторски термометри– “Службен лист на СФРЈ“ бр.3/85;
- Правилник за условите за преглед и жигосување на хумани и ветеринарни термометри– “Службен лист на СФРЈ“ бр.66/81;
- Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на термопарови – “Службен лист на СФРЈ“ бр.25/85;
- Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на медицински електрични термометри за континуирано мерење на температура на човечко тело – “Службен лист на СФРЈ“ бр.20/90;
- Правилник за метролошки услови за радијациски пирометри-работни еталони за единица температура во температурен опсег од 300 К до 2800 К – “Службен лист на СФРЈ“ бр.33/88;
- Правилник за метролошки услови за стаклени термометри наполнети со течност – “Службен лист на СФРЈ“ бр.35/87;
- Правилник за метролошки услови за стаклени живини термометри - секундарни и работни еталони за единица температура – “Службен лист на СФРЈ“ бр.25/85;
- Правилник за метролошки услови за термопарови платина-родиум/платина-секундарни и работни еталони за единица температура – “Службен лист на СФРЈ“ бр.25/85;
- Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на биметални термометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.73/90;
- Правилник за метролошки услови за биметални термометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.73/90;
- Правилник за метролошки услови за манометарски термометар со показна направа и манометарски термометар со пишувачка направа – “Службен лист на СФРЈ“ бр.33/88;
- Правилник за метролошки услови за медицински електрични термометри за континуирано мерење на температура на човечко тело – “Службен лист на СФРЈ“ бр.18/90;
- Правилник за метролошки услови за оптички пирометри-секундарни еталони за единица температура– “Службен лист на СФРЈ“ бр.13/87;
- Правилник за метролошки услови за платински отпорни термометри-секундарни и работни еталони за единица температура – “Службен лист на СФРЈ“ бр.25/85;
- Правилник за метролошки услови за оптички пирометри со исчезнувачко влакно – “Службен лист на СФРЈ“ бр.44/87;
- Правилник за метролошки услови за радијациски пирометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.10/87;
- Правилник за метролошки услови за стаклени термометри наполнети со течност, за специјални намени – “Службен лист на СФРЈ“ бр.31/84;
- Правилник за метролошки услови за термопарови – “Службен лист на СФРЈ“ бр.25/85;
- Правилник за метролошки услови за ветеринарни термометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.31/86;
- Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на манометарски термометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.33/88;
- Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на медицински електрични термометри за мерење на максимална температура на човечко тело – “Службен лист на СФРЈ“ бр.20/90;
- Правилник за условите за образување на лабораторија за преглед на бутирометри за млеко, сирење и павлака– “Службен лист на СФРЈ“ бр.7/86;
- Правилник за метролошките услови за работни еталони-алкохолметри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.54/85;
- Правилник за метролошките услови за ебулиоскопи по Малиган – “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/89;
- Правилник за условите за образување на лабораторија за преглед на ебулиоскопи бр.22/91;
- Правилник за метролошките услови за работни еталони-мерачи на влага за зрна од житарици и семки од маслодајни растенија – “Службен лист на СФРЈ“ бр.50/86;
- Правилник за метролошките услови за ебулиоскопи по Салерон – “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/89;
- Правилник за метролошките услови за бутирометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.3/85;
- Правилник за метролошки услови за електромеханички мерни претварачи за мерни маси – “Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85;
- Правилник за начинот на употреба и класификација на еталонските единици за маса – “Службен лист на СФРЈ“ бр.9/85;
- Правилник за метролошки услови за мерни маси - автоматски ваги на транспортна лента, класа на точност 1 и 2 – “Службен лист на СФРЈ“ бр.64/89;
- Правилник за метролошки услови за еталон-справи за преглед на показните уреди на справите за мерење на течни горива – “Службен лист на СФРЈ“ бр.19/86;
- Правилник за метролошки услови за лабораториски мерила за гасови – “Службен лист на СФРЈ“ бр.71/88;
- Правилник за метролошки услови за лабораториски мерила-бирети од стакло за течности – “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/85;

- Правилник за метролошки услови за лабораториски мерила-пипети за мешање на крв за бр.оење на крвни зрнца – “Службен лист на СФРЈ“ бр.28/85;

- Правилник за метролошките услови за лабораториски мерила-градуирани мерни цилиндри– “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/85;

- Правилник за метролошки услови за лабораториски мерила-градуирани мерни пипети – “Службен лист на СФРЈ“ бр.28/85;

- Правилник за метролошки услови за лабораториски мерила-мерни тиквици од стакло, со една мерна црта – “Службен лист на СФРЈ“ бр.28/85;

- Правилник за метролошки услови за лабораториски мерила-микрорпипети – “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/85;

- Правилник за метролошки услови за лабораториски мерила-пипета со една мерна црта – “Службен лист на СФРЈ“ бр.28/85;

- Правилник за метролошки услови за лабораториски мерила-стаклени мерила на зафатнина од 5цм3 до 500 цм3 (мл) за мерење на колонска вода и парфимериски производи – “Службен лист на СФРЈ“ бр.28/85;

- Правилник за метролошките услови за медицински инјекциски шприцеви “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/85;

- Правилник за метролошки услови за проточни мерила на количина на пара со мерна дијафрагма – “Службен лист на СФРЈ“ бр.9/85;

- Правилник за метролошки услови за проточни мерила за количина на течност со мерна дијафрагма – “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/85;

- Правилник за метролошки услови за работни еталони мерни садови-пипети – “Службен лист на СФРЈ“ бр.28/88;

- Правилник за метролошки услови за работни еталони -уреди за преглед на водомери – “Службен лист на СФРЈ“ бр.38/86;

- Правилник за метролошки услови за сандаци, рамки и слични мерила со цилиндричен облик за градежен материјал – “Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85;

- Правилник за метролошки услови за секундарни еталон единици за зафатнина на гас – “Службен лист на СФРЈ“ бр.37/87;

- Правилник за метролошки услови за секундарни еталон мерни садови-тиквици – “Службен лист на СФРЈ“ бр.1/90;

- Правилник за метролошки услови за секундарни еталони мерни садови-пипети – “Службен лист на СФРЈ“ бр.37/88;

- Правилник за метролошки услови за уреди за испитување на гасомери – “Службен лист на СФРЈ“ бр.18/88;

- Правилник за метролошки услови за уреди за испитување на коректори– “Службен лист на СФРЈ“ бр.18/88;

- Правилник за метролошки услови за уреди за испитување на проточни мерила на количина на флуид со мерна дијафрагма – “Службен лист на СФРЈ“ бр.35/87;

- Правилник за услови за формирање на лабораторија за преглед на медицински инјектирачки шприцеви – “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/85;

- Правилник за формирање на лабораторија за преглед на температурни компензатори на зафатнина на течни горива – “Службен лист на СФРЈ“ бр.54/90;

- Правилник за условите за оформување на лабораторија за преглед на лабораториски мерила -стаклени мерила на зафатнина за мерење на колонска вода и парфимериски производи – “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/85;

- Правилник за метролошки услови за угостителски садови од стакло – “Службен лист на СФРЈ“ бр.31/84;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони - уреди за преглед на планпаралелни гранични мери – “Службен лист на СФРЈ“ бр.48/85;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за нивелирани летви – “Службен лист на СФРЈ“ бр.13/88;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за мерила на дебелина на тенки слоеви од магнетен тип – “Службен лист на СФРЈ“ бр.9/90;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони - уреди за преглед на мерила за ширина и надвишувања на патека – “Службен лист на СФРЈ“ бр.24/89;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони -пробни оптички леќи и клинови за преглед на факометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.24/89;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони -мерни ленири со класа на точност М, 0, 1и 2 – “Службен лист на СФРЈ“ бр.85/87;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони - еталон-уреди за преглед на автоматски мерила на ниво на течности – Службенлист на СФРЈ бр.28/87;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за мерила на зазор – “Службен лист на СФРЈ“ бр.48/85;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за мерни плочи од лиено железо – “Службен лист на СФРЈ“ бр.10/87;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за механички часовници со вредносни поделки на скалата од 0,01 mm и со мерен од од 100mm – “Службен лист на СФРЈ“ бр.11/90;

- Правилник кој се однесува на базисни летви – “Службен лист на СФРЈ“ бр.2/88;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони -уреди за преглед на мерни часовници – “Службен лист на СФРЈ“ бр.36/86;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за плоснати порамнувачи – “Службен лист на СФРЈ“ бр.48/85;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови на граничните планпаралелни мерни должини – “Службен лист на СФРЈ“ бр.72/90;

- Правилник кој се однесува на условите за микрометри за надворешно мерење , мерен опсег до 500mm– “Службен лист на СФРЈ“ бр.54/85;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони за рапавост – “Службен лист на СФРЈ“ бр.52/86;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони - контролни мерни ленири – “Службен лист на СФРЈ“ бр.56/87;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за мерни плочи од природно тврд камен – “Службен лист на СФРЈ“ бр.10/87;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за мерилата на дебелина на тенки слоеви кои работат на принципот на вртложни струи – “Службен лист на СФРЈ“ бр.9/90;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за механички мерни часовници со подвижна мерна пипалка со поделки на скалата од 0,01mm или 0,02mm – “Службен лист на СФРЈ“ бр.14/91;

- Правилник кој се однесува на метролошките услови за ножести порамнувала – “Службен лист на СФРЈ“ бр.31/87;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работен еталон - прстен и работен еталон-ваљак – “Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за подвижни мерила на должина со мерен опсег до 2000mm, за вредност на поделците 0,1mm и 0,005mm – “Службен лист на СФРЈ“ бр.1/85;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони на дебелина на тенки слоеви за преглед на мерила за дебелина на тенки слоеви од магнетен тип – “Службен лист на СФРЈ“ бр.9/90;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони - на дебелина на тенки слоеви за преглед на мерила за дебелина на тенки слоеви кои работат на принцип на вртежни струи – “Службен лист на СФРЈ“ бр.9/90;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони за површина – “Службен лист на СФРЈ“ бр.26/85;
- Правилник кој се однесува на создавање на лабораторија за преглед на електрични светилки со усвитено волфрамово влакно - работен еталон за единица светлосна јачина – “Службен лист на СФРЈ“ бр.26/85;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за фотометриските светилки со усвитено волфрамово влакно - секундарни и работни еталони за единица светлосен флукс – “Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/86;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони за единица луминација – “Службен лист на СФРЈ“ бр.18/90;
- Правилник кој се однесува на условите за создавање лабораторија за преглед на фотометриски светилки со усвитено волфрамово влакно - мерила за светлосниот флукс – “Службен лист на СФРЈ“ бр.72/87;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за фотометриските светилки со усвитено волфрамово влакно - мерила за светлосен флукс – “Службен лист на СФРЈ“ бр.8/86;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за фотометриските дветилки со усвитено волфрамово влакно - секундарни и работни еталони за единица светлосна јачина – “Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/87;
- Правилник кој се однесува на создавање на лабораторија за преглед на мерила за должина и агол – “Службен лист на СФРЈ“ бр.66/84;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за синусни ленири – “Службен лист на СФРЈ“ бр.31/86;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони лимбови – “Службен лист на СФРЈ“ бр.21/86;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за секундарни еталони за единица агол во рамнина – “Службен лист на СФРЈ“ бр.52/86;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за работни еталони за единица агол во рамнина - оптичка призма и оптички полигони – “Службен лист на СФРЈ“ бр.36/86;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за аголници 90 степени, номинална должина до 1500 mm – “Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за поделбените глави и маси – “Службен лист на СФРЈ“ бр.9/90;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за надолжни и оквирни либели – “Службен лист на СФРЈ“ бр.24/89;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за гониometri – “Службен лист на СФРЈ“ бр.33/86;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за центрични либели – “Службен лист на СФРЈ“ бр.11/89;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за аутокалиматори – “Службен лист на СФРЈ“ бр.33/86;
- Правилник кој се однесува на метролошките услови за агломери – “Службен лист на СФРЈ“ бр.61/94;
- Правилник кој се однесува на начинот на примената и класификацијата на еталоните за единица агол во рамнина – “Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85;
- Правилник за услови за образование на лабораторија за преглед на дигитален волтметар за еднонасочна струја - “Службен лист на СФРЈ“ бр.8/86;
- Правилник за услови за образование за лабораторија за преглед на работни еталонски единици на магнетен флукс и мерилата на магнетниот флукс- “Службен лист на СФРЈ“ бр.11/86;
- Правилник за услови за образование на лабораторија за преглед на работни еталонски единици на магнетни индукции и мерила на магнетни индукции- “Службен лист на СФРЈ“ бр.8/86;
- Правилник за услови за образование на лабораторија за преглед на работни еталони и мерила за електрични величини - “Службен лист на СФРЈ“ бр.32/89;
- Правилник за начин на користење и класификации на еталонски единици на магнетно поле - “Службен лист на СФРЈ“ бр.67/86;
- Правилник за начин на користење и класификации на еталонски единици на магнетна индукција - “Службен лист на СФРЈ“ бр.54/85;
- Правилник за начин на користење и класификации на еталонски единици на магнетна индукција во опсег на мерење од 5 pT до 50 mT - “Службен лист на СФРЈ“ бр.18/87;
- Правилник за начин на користење и класификации на еталонски единици на магнетен флукс - “Службен лист на СФРЈ“ бр.54/85;
- Правилник за начин на користење и класификации на еталонски единици на електромоторна сила - “Службен лист на СФРЈ“ бр.20/85;
- Правилник за начин на користење и класификации на еталонски единици на електрични капацитивности - “Службен лист на СФРЈ“ бр.56/88;
- Правилник за начин на користење и класификации на еталонски единици на електрична мочност - “Службен лист на СФРЈ“ бр.32/89;
- Правилник за метролошки услови за мостови за мерење на електрични капацитивности - “Службен лист на СФРЈ“ бр.4/89;
- Правилник за метролошки услови за секундарни и работни еталонски единици на магнетна индукција во опсег на мерење од 0.01T до 2 T - “Службен лист на СФРЈ“ бр.35/86;
- Правилник за метролошки услови за секундарни и работни еталонски единици на магнетен флукс - “Службен лист на СФРЈ“ бр.11/86;

- Правилник за метролошки услови за секундарен еталон на електричен напон - "Службен лист на СФРЈ" бр.19/86
- Правилник за метролошки услови за работни еталон - мостови на еднонасочна струја за мерење отпорности - "Службен лист на СФРЈ" бр.3/85;
- Правилник за метролошки услови за работни еталони - келија - "Службен лист на СФРЈ" бр.5/85;
- Правилник за метролошки услови за мостови за мерење на електрични капацитивности - работни еталонски единици на електрични капацитивности - "Службен лист на СФРЈ" бр.4/89;
- Правилник за метролошки услови за мерила на магнетна индукција во опсег на мерење од 0.01 Т до 2 Т - "Службен лист на СФРЈ" бр.35/86;
- Правилник за метролошки услови за мерила на магнетен флуks - "Службен лист на СФРЈ" бр.35/86;
- Правилник за метролошки услови за мерила на магнетна индукција во обseg на мерење од 5 pT до 50 mT - "Службен лист на СФРЈ" бр.31/87;
- Правилник за метролошки услови за мерење на електрични капацитивности - "Службен лист на СФРЈ" бр.4/89;
- Правилник за метролошки услови за инструменти за мерење на отпорност на заземјување чија работа се базира на метод на компензација - "Службен лист на СФРЈ" бр.59/82;
- Правилник за метролошки услови за инструменти за мерење на отпорност на чвор - "Службен лист на СФРЈ" бр.31/84;
- Правилник за метролошки услови за еталонски - потенциометар на еднонасочна струја - "Службен лист на СФРЈ" бр.28/85;
- Правилник за метролошки услови за декади на отпорности - "Службен лист на СФРЈ" бр.56/87;
- Правилник за начин на користење и класификации на еталонски единици на електрична моќност и уреди за мерење на фактор за моќност во фреквентен опсег од 45 Hz до 65 Hz - "Службен лист на СФРЈ" бр.73/90;
- Правилник за метролошки услови за работни еталонски отпорности на еднонасочна струја - "Службен лист на СФРЈ" бр.66/84;
- Правилник за метролошки услови за секундарни еталони и работни еталони единици на магнетно поле во опсег на зачестеност од 0.01 MHz до 30 MHz - "Службен лист на СФРЈ" бр.13/87.

3) Транспорт и врски

- Правилник за работа на радиостаниците -,Службен лист на СФРЈ" бр.17/78;
- Правилник за техничките карактеристики на рачните радио-станции - „Службен лист на СФРЈ" бр. 33/78;
- Правилник за техничко експлоатационите услови при кои можат да се употребуваат радиодифузни станици за амплитудно модулирани радиотелеграфски емисии со еден страничен појас - "Службен лист на СФРЈ" бр.70/81;
- Правилник за техничко експлоатационите услови на радио-дифузните станици за фреквенциски модулираните емисии -"Службен лист на СФРЈ" бр. 57/75;
- Правилник за образецот за дозвола за радио-станција -"Службен лист на СФРЈ" бр.72/90;

- Правилник за техничките и експлоатационите услови при кои можат да се употребуваат радиодифузни станици во подрачјето на хектометарските таласи - „Службен лист на СФРЈ" бр. 6/83;
- Правилник за поделба и користење на фреквенциите од 30 до 470 MHz -,Службен лист на СФРЈ " бр. 26/69;
- Правилник за техничките мерки за изградба, поставување и одржување на антенски постројки -,Службен лист на СФРЈ " бр.1/69;
- Правилник за големината на заштитната зона во близина на одредени радио-станции -,Службен лист на СФРЈ" бр.72/90;
- Правилник за начинот и условите за пријавување на радио-станции и за начинот и условите при кои странци можат да внесуваат, користат, изнесуваат и пренесуваат одредени радио-станции преку територијата на СФРЈ - „Службен лист на СФРЈ" бр.70/86 и 16/88;
- Правилник за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиодифузни претвораачи за фреквенциски модулирани емисии - „Службен лист на СФРЈ" бр.30/78;
- Правилник за техничко експлоатационите услови на радиостаниците за едномерен повик - "Службен лист на СФРЈ" бр. 9/75;
- Правилник за техничкиот преглед на радиостаниците - "Службен лист на СФРЈ" бр. 49/77;
- Правилник за слободните насоки за влез и излез на радиорелејните врски во градовите и населбите од градски карактер -"Службен лист на СФРЈ" бр.72/90;
- Правилник за радиостаниците со далечинско управување за моделите и техничките услови за нивна употреба -"Службен лист на СФРЈ" бр. 25/80;
- Правилник за техничките карактеристики на преносните цевни радио-станции - "Службен лист на СФРЈ" бр. 44/83;
- Правилник за техничките и експлоатационите услови врз основа на кои можат да се користат безжични микрофони "Службен лист на СФРЈ " бр.44/78;
- Правилник за отстранување на пречките во фреквентно модулираните радио-дифузни емисии "Службен лист на СФРЈ" бр.52/73;
- Правилник за техничките нормативи за одржување на антенски столбови - "Службен лист на СФРЈ " бр.65/84;
- Правилник за податоците и документацијата кои се поднесуваат кон барањето за добивање дозвола за радиостаница -"Службен лист на СФРЈ" бр. 22/91 и 44/91;
- Правилник за основите за составување на знакови за идентификација на радио-станциите - "Службен лист на СФРЈ" бр. 52/75;
- Правилник за техничко експлоатационите услови при кои можат да се употребуваат радио-станции во заеднички радио-врски на подрачјето на општината - "Службен лист на СФРЈ" бр. 23/77;
- Правилник за техничко експлоатационите услови кон кои можат да се употребуваат радиостаници за амплитудно модулирање на радиотелефонски емисии со еден бочен појас - "Службен лист на СФРЈ" бр. 14/80;
- Правилник за отстранување на пречки од амплитудно модулираните радиодифузни емисии - "Службен лист на СФРЈ" бр.12/73;

- Наредба за задолжително атестирање на производите кои предизвикуваат радиофреквенциски пречки - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/79;

- Одлука за надоместокот за користење на податоците од областа на радио-врските - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/91;

- Одлука за надоместокот за испитувања и мерења во областа на радио-врските - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 72/90;

4) Труд и социјална политика

- Правилник хигиенските и техничките заштитни мерки при нуркачките работи - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 36/58;

- Правилник за техничките услови при изградба и реконструкција на пекарници - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 42/60;

- Правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при работењето во графичките претпријатија - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 7/55;

- Општ правилник за хигиенски и технички заштитни мерки при работењето - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/47 и 36/50;

- Правилник за техничко-технолошките услови при изградба и реконструкција на мелници - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 42/60 и 13/98;

- Правилник за техничките мерки против опасноста од електрична струја во работните проистории и работилишта - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 107/47;

- Правилник за хигиенските и техничките заштитни мерки при работа во каменоломи и тулани и при вадење на глина, песок и чакал - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 69/48;

- Правилник за хемиски и технички заштитни мерки при работењето во фабриките за стакло(стаклариј) - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/48;

- Правилник за изградба на постројки за запаливите течности и за складирање и преточување на запаливите течности - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 20/71;

- Правилник за техничките нормативи за леарска индустрија - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/79;

- Правилник за начинот на превоз на опасни материји во друмскиот сообраќај - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 82/90;

- Правилник за техничките нормативи за ски-лифтовите - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 2/85;

- Правилник за техничките нормативи за висечките скелиња на електричен погон - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/86;

- Правилник за заштита при работа при изработка на експлозивни и барут и при манипулирање со нив - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/69;

- Правилник за стручното оспособување на возачите на моторни возила со кои се превезуваат опасни материјали и на други лица кои учествуваат во превозот на тие материјали - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/91;

- Правилник за техничките мерки за погон и одржување на електроенергетски постројки - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/68;

- Правилник за посебните здравствени услуги и за постапката за нивното утврдување кај работниците што учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/67;

- Правилник за техничките нормативи за фасадни лифтови на електричен погон - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/86;

- Правилник за техничките прописи за изградба на постројки за течен нафтен гас - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/71;

- Правилник за посебните мерки и нормативи за заштита при работа при преработка и обработка на кожа, крзно и отпадоци од кожа - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/65;

- Правилник за техничките нормативи за лифтови на електричен погон за вертикален превоз на лица и товар - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/86.

Член 3

I. Престануваат да се применуваат узанси и други правила на обичајното право:

1) Транспорт и врски

- Посебните узанси за градењето - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/77.

2) Трговија и занаетчиство

- Општи узанси за прометот на стоки - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 15/54;

- Посебни узанси во прометот на стоки на мало - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/78;

- Посебни узанси за одделни видови и класи на тутун - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 38/56 и 19/57;

- Посебни узанси за трговија со компири - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/60;

- Посебни узанси за трговија со грав - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/60;

- Посебни узанси за трговија со ориз - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/60;

- Посебни узанси за трговија со оризова арпа - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/60;

- Посебни узанси за трговија со зеленчук - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/60;

- Посебни узанси за трговија со жито - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 29/60;

- Посебни узанси за промет со книги - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/84;

- Посебни узанси за промет на блокови и плочи од камен, мермер и гранит - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/67;

- Посебни узанси во угостителството - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 69/83 и 18/84.

- Пристанишни узанси - „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/51.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1327/1
4 март 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

542.

Врз основа на член 57 став 7, од Законот за здравје на растенијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.29/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2008 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА ВО 2008 ГОДИНА

I

Средствата за превенции и мерки за здравје на растенијата во 2008 година се утврдуваат во износ од 14.000.000,00 денари и тоа од следните извори.

	во денари
1.Средства од Буџетот на Република Македонија раздел 14001, програма 5, подпрограма 51, категорија 46, ставка 464	14.000.000,00

II

Средствата утврдени во дел I на оваа програма ќе се користат за :

СТАВКА	предвидени средства во денари
1.Следење, прогнозирање и одредување мерки за спречување на појавата и ширењето на растителни штетни организми	1.500.000,00
2.Интервенции-мерки за сузбивање на ново појавените, каламитетни и со јак интензитет појави на растителни штетни организми	700.000,00
3.Надоместок за уништени растенија и производи и надокнадување на репроматеријали	800.000,00
4.Ставање во функција на регионални лаборатории и лаборатории на гранични премини - лабораториска и друга опрема	3.400.000,00
5.Воведување и печатење на бандероли - маркици за ставање во промет на производи за заштита на растенијата	2.900.000,00
6.Програма за контрола и постконтрола на средствата за заштита на растенијата	300.000,00
7.Анализа на состојбата на опремата за апликација на средства за заштита на растенијата, институционална структура и легислатива	300.000,00
8.Печатење и изготвување на часопис Законска регулатива , регистри на правни лица и одобрени средства за заштита на растенијата во РМ , упатства, други материјали и преводи	500.000,00
9.Финансирање на активности за оформување на законите, поблиски прописи и други акти	300.000,00

10. Финансирање на стручни комисии за одобрување на производи за заштита на растенијата, за утврдување на присуство и интензитет на штетни организми и висина на надоместок за уништени растенија и производи и за потврдување на IPPS	900.000,00
11. Опременување на фитосанитарната инспекција за вршење на фитосанитарна инспекција и заштита при работа	800.000,00
12. Обука на фитосанитарни инспектори, регионални известувачи и други надлежни служби	900.000,00
13. Организирање на фитосанитарни советувања на производители и други лица вклучени во извозниот и увозниот систем	200.000,00
14. Одржување и надградување на информативниот систем на Фитосанитарната управа	300.000,00
15. Трошоци за реализација на годишната програма	100.000,00
16. Непредвидени мерки	100.000,00
ВКУПНО:	14.000.000,00

III

Средствата од дел II точка 1 на оваа програма во износ од 1.500.000,00 денари ќе се користат за:

- следење на растителни штетни организми од листата I A и II A	500.000,00
- прогнозирање на растителни штетни организми според посебни програми	500.000,00
- одредување на интервентни мерки за локализирање и сузбивање на штетни организми	300.000,00
- изготвување годишен извештај за состојбата со штетни организми	200.000,00

IV

Средствата од дел II точка 2 на оваа програма во износ од 700.000,00 денари ќе се користат за:

- сузбивање на марокански, италијански скакулци и зрикавци	200.000,00
- сузбивање на полски глодачи	200.000,00
- сузбивање на нематоди	150.000,00
- сузбивање на штетник – Бемисија табаци	150.000,00

V

Средствата од дел II точка 3 на оваа програма во износ од 800.000,00 денари ќе се користат за:

- надоместок за уништени овошни и лозови стебла	300.000,00
- надоместок за уништени расадници на цвеќе	300.000,00
- надоместок на уништени посеви тутун и други посеви	200.000,00

VI

Средствата од дел II точка 4 на оваа програма во износ од 3.400.000,00 денари ќе се користат за:

-обезбедување на лабораториска опрема за регионалните лаборатории за прогнозирање и детерминирање на растителни штетници	2.200.000,00
-обезбедување на лабораториска опрема за граничните лаборатории за детерминирање на растителни штетници	800.000,00
- обезбедување на опрема за земање на примероци и репроматеријали за работа на лабораториите	400.000,00

VII

Средствата од дел II точка 5 на оваа програма во износ од 2.900.000,00 денари ќе се користат за:

-Воведување и печатење на бандероли - маркици за ставање во промет на производи за заштита на растенијата	2.900.000,00
---	--------------

VIII

Средствата од дел II точка 6 на оваа програма во износ од 300.000,00 денари ќе се користат за:

- изготвување на програма за контрола, постконтрола на средства за заштита на растенијата	150.000,00
- испитување на квалитетни својства на средства за заштита ,испитување на чистота на актива материја вклучена во средствата за заштита и испитување на ефикасноста и резистентноста на средства за заштита	150.000,00

IX

Средствата од дел II точка 7 на оваа програма во износ од 300.000,00 денари ќе се користат за:

-анализа на состојбата со опрема за апликација на средства за заштита на растенијата, институционална структура и легислатива	150.000,00
- едукација на производители и изготвување на прирачник	150.000,00

X

Средствата од дел II точка 8 на оваа програма во износ од 500.000,00 денари ќе се користат за:

9.Печатење на часопис Законска регулатива , регистри на правни лица и одобрени средства за заштита на растенијата во Република Македонија, упатства, други материјали и преводи	500.000,00
---	------------

XI

Средствата од дел II точка 9 на оваа програма во износ од 300.000,00 денари ќе се користат за:

-финансирање на активности за оформување на законите, поблиски прописи и вклучување на локални експерти	300.000,00
---	------------

XII

Средствата од дел II точка 10 на оваа програма во износ од 900.000,00 денари ќе се користат за:

- стручен совет	400.000,00
- стручни комисии за регистрација на средства за заштита на растенијата	250.000,00
- за утврдување на присуство и интензитет на штетни организми и висина на надоместок за уништени растенија и производи	250.000,00

XIII

Средствата од дел II точка 11 на оваа програма во износ од 800.000,00 денари ќе се користат за:

- опремување на фитосанитарната инспекција за вршење на фитосанитарна инспекција и заштита при работа	800.000,00
---	------------

XIV

Средствата од дел II точка 12 на оваа програма во износ од 900.000,00 денари ќе се користат за:

-обука на фитосанитарни инспектори, регионални известувачи и други надлежни служби	900.000,00
--	------------

XV

Средствата од дел II точка 13 на оваа програма во износ од 200.000,00 денари ќе се користат за:

- организирање на фитосанитарни советувања на производители и други вклучени во извозниот и увозниот систем	200.000,00
---	------------

XVI

Средствата од дел II точка 14 на оваа програма во износ од 300.000,00 денари ќе се користат за:

-одржување и надградување на информативниот систем на Фитосанитарната управа и Фитосанитарната инспекција на граничните премини и во внатрешноста	150.000,00
-воспоставување на информативен систем во регионалните лаборатории	150.000,00

XVII

Средствата од дел II точка 15 на оваа програма во износ од 100.000,00 денари ќе се користат за:

-гориво за возила кои се користат за увид на терен во време на вегетација	50.000,00
-за лица ангажирани за спроведување и контрола на мониторинг, следење, детерминирање, одредување оптимални рокови, мерки и интервенции на штетни организми	50.000,00

XVIII

Средствата од дел II точка 16 на оваа програма во износ од 100.000,00 денари ќе се користат за:

-непредвидени мерки	100.000,00
---------------------	------------

XIX

Средствата од дел III алинеја 1,2,3 и 4 , дел IX алинеја 1 и 2, , дел X алинеја 1 и 2, дел XVI на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор помеѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и овластени правни лица, јавно научни и образовни институции.

Средствата од дел XII и XIII, ќе се исплатуваат со решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Средствата од дел XVIII ќе се исплатуваат по добивање на валиден финансиски документ (фактура, профактура и др).

Средствата од дел VI и VII ќе бидат исплакани по објавен тендер.

Останатите средства од оваа програма ќе се исплатуваат на правно или физичко лице кое ги исполнува условите пропишани со Законот за здравје на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05), Законот за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр. 25/98) по склучен договор помеѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и правно или физичко лице, односно со решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

XX

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја доколку се појават заразни болести во поголем обем.

XXI

За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е извршена во поголем обем, пренамена на средствата може да врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно предвидените средства по оваа програма.

XXII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија,,.

Бр. 19-472/1
29 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**543.**

Врз основа на член 5 став 2 и 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04 и 127/06), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ

Член 1

Во Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови („Службен весник на РМ“ бр. 87/07) во членот 29 зборовите: „1 јануари 2009 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 2010 година“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3508/3
10 март 2008 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
544.

Министерството за образование и наука ја огласува за ништовна Одлуката на министерот за образование и наука број 09-9808/2 од 07.12.2007 година за признавање на високообразовната квалификација стекната во странство број 006016, рег. број 004107 издадена на 02.06.2002 година од Медицинскиот универзитет во Софија, Република Бугарија, на лицето Ибраими Муселим Аднан од Скопје, ул. „Беаскуле“ бр. 11-б.

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

545.

Врз основа на член 68 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), член 184 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07) и точка 12 од Правилникот за определување на составот на Комисија за одлучување по прекршок и Комисија за посредување, Комисијата за одлучување по прекршок на Народната банка на Република Македонија, по претходно одобрение од гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК

I. Општи одредби

Член 1

Со овој деловник се уредува начинот на работа и постапувањето на Комисијата за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија) во Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка).

Член 2

Прекршочната комисијата во својата работа го користи печатот на Народна банка.

Член 3

Прекршочната комисијата води прекршочна постапка и изрекува прекршочни санкции во случаите утврдени со Законот за банките и Законот за прекршоците.

Член 4

Прекршочната комисијата при водењето на прекршочната постапка ги применува одредбите на Законот за прекршоците и Законот за банките, а за она што не е регулирано со овие закони соодветно се применува Законот за општата управна постапка.

Прекршочната комисијата, при изрекувањето на прекршочните санкции, ги применува одредбите од Законот за прекршоци и Законот за банките.

Член 5

Прекршочната комисијата работи и одлучува на седница врз основа на доставените докази, почитувајќи ги принципите на непристрасност и објективност.

Член 6

Прекршочната комисијата обезбедува законито, навремено, ефикасно и во разумен рок извршување на работите од својата надлежност.

Член 7

Членовите на Прекршочната комисија, во вршењето на својата должност, со податоците, предметите и материјалите постапуваат на начин што обезбедуваат доверливост на податоците и тоа преку нивно чување и недозволување на неовластени лица да имаат пристап до податоците, предметите и материјалите.

Печатот, предметите, и службените материјали се чуваат заклучени.

II. Поведување на прекршочна постапка

Член 8

Прекршочната комисијата поведува прекршочна постапка по службена должност, по барање на гувернерот и оштетениот.

Кога постапката се поведува по барање на гувернерот и оштетениот, барањето до Прекршочната комисијата се доставува преку Архивата на Народна банка.

Приемот на барање, поднесоци и други списи се врши во текот на целото работно време.

Член 9

Барањето за поведување на прекршочна постапка содржи:

1. Основни податоци за идентитетот на сторителот (име и презиме, прекар, единствен број на граѓанинот, место и датум на раѓање, место на живеење, улица и број, адреса на привременото престојувалиште, занимање, државјанство, ако физичкото лице е странец број на патната исправа, а за правното лице назив и седиште на обвинетото правно лице, сметка, даночен број и депонент банка, а за одговорното лице во правното лице и функцијата што ја врши во тоа правно лице);

2. Фактички опис на прекршокот од кој произлегуваат правните обележја на прекршокот, време и место на извршувањето на прекршокот и други околности потребни за што поблиску да се определи прекршокот;

3. Правна квалификација на прекршокот што треба да се примени;

4. Доказите што треба да се изведат; и

5. Потпис на подносителот на барањето.

Доколку барањето за поведување прекршочна постапка е доставено од оштетениот, не мора да содржи правна квалификација на прекршокот.

III. Подготвителна седница

Член 10

Техничкиот секретар на Прекршочната комисија го прима и го заведува барањето од член 8 од овој Деловник во соодветен регистар, образува предмет и го предава на претседателот на Прекршочната комисија.

Претседателот на Прекршочната комисија определува известител од редот на членовите на Прекршочната комисија кој го разгледува барањето (во натамошниот текст: известител), проверува дали се исполнети условите за поведување прекршочна постапка како и дали е спроведена постапка за порамнување или посредување од страна на овластената Дирекција односно Комисија. Доколку не е спроведена постапка на порамнување или посредување, Прекршочната комисијата може да го врати барањето до подносителот на барањето.

Известителот од став 2 на овој член во рок од 8 дена подготвува извештај за условите за поведување на прекршочна постапка.

Извештајот и барањето ги доставува до техничкиот секретар заради нивно доставување на членовите на Прекршочната комисија.

Претседателот на Комисијата закажува седница во рок од 3 дена од приемот на извештајот од известителот.

Прекршочната комисија се состанува заради утврдување на постојење услови за поведување прекршочна постапка.

Ако барањето не ги содржи сите податоци, од член 9 на овој Деловник, Прекршочната комисија го повикува подносителот на барањето да го дополни истото во рок од 8 дена.

Доколку недостатоците не бидат отстранети во одредениот рок, се смета дека подносителот се откажал од барањето и Прекршочната комисијата го отфрла барањето со решение.

Член 11

Прекршочната комисија со решение го отфрла барањето, покрај во случаите од член 10 од овој Деловник, и кога не постојат услови за поведување на прекршочната постапка и го доставува до подносителот на барањето.

Не постојат услови за поведување на прекршочната постапка кога:

- дејствието опишано во барањето не е прекршок;
- постојат основи што ја исклучуваат одговорноста за прекршокот;
- настапила застареност за поведување на прекршочната постапка;

- барањето го поднел неовластен подносител, односно лице;
- постојат други законски причини поради кои прекршочната постапка не може да се поведе; и
- барањето не е поткрепено со докази за сторен прекршок;

IV. Седница на Прекршочната комисија

Член 12

Ако Прекршочната комисијата не го отфрли барањето, како и во случаите на поведување прекршочна постапка по службена должност, примерок од барањето за поведување прекршочна постапка се доставува до сторителот на прекршокот заради доставување одговор во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

По истекот на овој рок, без оглед дали сторителот поднел одговор, претседателот на Прекршочната комисија закажува седница и техничкиот секретар, најдоцна 5 дена пред одржувањето на седницата, писмено ги известува членовите на Прекршочната комисија за денот и часот на одржување на седницата за разгледување и одлучување по барањето.

По исклучок, претседателот може да определи седницата да се одржи и во пократок рок.

Член 13

Работата на Прекршочната комисија е итна. Известителот од член 10 на овој Деловник на седницата го образложува барањето.

Прекршочната комисија работи и одлучува врз основа на доставените докази, почитувајќи ги принципите на непристрасност и објективност.

Прекршочната комисија не е врзана за предлозите и оцената во однос на правната квалификација на прекршокот.

Член 14

Прекршочната комисија работи во полн состав од 3 члена, и тоа двајца постојани членови и еден променлив член, во зависност од тоа со кој закон е утврден прекршокот.

Во текот на седницата, членовите го разгледуваат барањето за поведување прекршочна постапка и се изведуваат доказите приложени кон него. Доколку во текот на седницата се јави потреба од изведување нови докази, Прекршочната комисија определува рок за добивање на доказите, а седницата ја одложува.

На седницата, членовите на Прекршочната комисија ги изнесуваат мислењата и фактите што се од интерес за одлучување по предметот.

Прекршочната комисија одлуките ги носи со мнозинство од вкупниот број на членови.

Член 15

За текот на седницата се води Записник.

Записникот содржи време на одржување на седницата, име на присутните членови и донесената Одлука. Записникот го потпишуваат присутните членови на Прекршочната комисија.

За гласањето на Одлуката се води посебен Записник. Членот што гласал против може да има издвоено мислење и тоа треба писмено да го образложи. Издвоеното мислење се приложува кон Записникот.

Во текот на советувањето, поради оправдани причини, може да се заклучи да се одложи донесувањето на Одлуката.

Записникот за гласање го потпишуваат присутните членови и техничкиот секретар.

V. Одлука за прекршок

Член 16

Одлуката за прекршок (во понатамошниот текст: Одлука) се заснова на изведените докази и на фактите утврдени во постапката.

Одлуката за прекршок задолжително содржи увод, диспозитив, образложение и поука за правото на судска заштита.

При изготвувањето на одлуките се употребува законска терминологија и се избегнува употреба на странски зборови. Изложеното треба да е јасно и разбирливо, а изразувањето да одговара на угледот на Прекршочната комисија и да не се навредува личноста на странките и другите лица.

Во Одлуката, доколку има трошоци, се утврдува нивната висина, кој ги плаќа трошоците и рокот за нивното плаќање.

Во Одлуката се наведува и сметката на која сторителот на прекршокот е должен да ја уплати глобата и евентуалните трошоци и се задолжува во рок од 8 дена до Прекршочната комисија да достави доказ - примерок од извршената уплата.

Член 17

Прекршочната постапка завршува со донесување Одлука.

Со Одлуката обвинетиот се огласува за виновен и му се изрекува прекршочна санкција или се ослободува од одговорност во случаи определени со закон.

Во случаи определени со закон, со решение, прекршочната постапка се прекинува, се одбива барањето за поведување прекршочна постапка или постапката се запира.

Член 18

Одлуката и решението се изготвуваат во доволен број примероци за Прекршочната комисија и странките.

Одлуката и решението, преку Архивата на Народна банка, се доставуваат до подносителот на барањето за поведување прекршочна постапка и до сторителот на прекршокот, во рок од три дена од потпишувањето, на начин што обезбедува доказ за прием на Одлуката.

Член 19

Против Одлуката за прекршок, донесена од Прекршочната комисија, незадоволната страна има право на судска заштита согласно со Законот за прекршоците.

VI. Евиденција и извршување на Одлуките

Член 20

Прекршочната комисија е должна да води евиденција за изречените прекршочни санкции и за тоа, согласно со Законот за прекршоците, да го извести Државниот завод за статистика.

Член 21

Доколку сторителот на прекршокот не достави доказ во рокот утврден во член 16 од овој Деловник за платена глоба, Прекршочната комисија Одлуката ја доставува до Јавниот правобранител на Република Македонија, кој согласно со Законот за извршување, единствено е надлежен за поднесување барање за извршување на одлуките, заради наплата на глобата и трошоците.

VII. Завршни одредби

Член 22

Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Одобрил
Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

Претседател,
Вера Димитриеска, с.р.

Бр. 1736
7 март 2008 година
Скопје

546.

**СПИСОК НА ИМЕНУВАНИ ВЕШТАЦИ
ВО ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ - РАДОВИШ**

Р. бр.	Име и презиме	Адреса	Област	Тел.
Фирми за вештачење на геодетски работи				
1	ТДГР „Геодет“ ДООЕЛ	Бул. „А.Македонски“ бб Радовиш	Геодетски работи	032/632-500
2	ДПППН „Катастар-Филипов“ ДООЕЛ	ул. „Самоилова“ бб Радовиш	Геодетски и други работи	032/630-530 070/253-933
Дипломирани економисти				
1.	Стојна Здравева	ул. „8-ми Септември“ бр. 18, Радовиш	Дипломиран економист	075/489-258
2.	Љубинка Зафорова	ул. „Кирил и Методиј“ бр. 10 Радовиш	Дипломиран економист	071/333-823
3.	Жаклина Павиќевиќ	ул. „Вардарска“ бр. 25 Радовиш	Дипломиран економист	071/222-297
4.	Јулија Стефанова	ул. „Н.Н.Борче“ бр.32 Радовиш	Дипломиран економист	071/253-101
5.	Ратко Павиќевиќ	ул. „Вардарска“ бр. 25 Радовиш	Дипломиран економист	071-220-082
6.	Јанка Димитрова	ул. „Вардарска“ бр. 115 Радовиш	Дипломиран економист	032/633-632
7.	Грозда Костадинова	ул. „Горче Петров“ бр.47 Радовиш	Дипломиран економист	071/309-220
8.	Христина Коцева	с. Подареш	Дипломиран економист	070/432-567
9.	Каранфилова Невена	ул. „Лисец“ бр. 22 Радовиш	Дипломиран економист	076/433-615
10.	Андонова Славица	ул. „8-ми Септември“ бр. 139 Радовиш	Дипломиран економист	
11.	Божинов Горги	ул. „Плачковица“ бр. 183 Радовиш	Дипломиран економист	
12.	Иванов Горан	ул. „Маркова“ бр. 14 Радовиш	Дипломиран економист	
13.	Сулев Јован	ул. „8-ми Септември“ бр. 28 Радовиш	Економист	
Дипломиран стоматолог				
1.	Цветаноски Гоце	ул. „22-ри Октомври“ бр.2/2 Радовиш	Дипломиран стоматолог	
Инженер рудар				
1.	Дамбов Ристо	ул. „М.Хаџивасилев“ бр. Радовиш	Дипломиран рудар	
Сообраќајни инженери				
1.	Гегов Георги	ул. „Плачковица“ бр. 82 Радовиш	Дипл.сооб.инженер	032/630-336
2.	Прастов Горан	ул.„22-ри Октомври“ бр. 13 Радовиш	Дипл.сооб.инженер	032/633-778
Шумарски инженери				
1.	Прастов Благој	ул. „22-ри Октомври“ бр. 13 Радовиш	Дипл.шум.инженер	032/633-778
Геодетски инженер				
1.	Николовски Мирко	ул. „Иљо Алексов“ бр. 69 Радовиш	Геодетски инженер	032/632-669
Земјоделски инженер				
1.	Стојчев Станој	ул. „Исаро“ бр. 10 Радовиш	Дипл.инж.агроном	032/632-216
2.	Димитров Ванчо	ул. „Апо Караманов“ бр. 19 Радовиш	Дипл. земјод.инженер	
3.	Митев Васил	нас. Раклип	Дипл. земјод.инженер	
4.	Василев Борис	ул. „Н.Н.Борче“ бр. 4 Радовиш	Дипл. земјод.инженер	
5.	Тадиров Љупчо	ул. „К.Ј.Питу“ бр. 9 Радовиш	Дипл. земјод.инженер	
Дипломиран инженер по хемија				
1.	Каранфилов Дејан	ул. „Лисец“ бр. 22 Радовиш	Дипл. инж. по хемија	076/433-691
Дипломиран инженер за заштита на работа				
1.	Јовановиќ Костадин	ул. „Самоилова“ бр. 36 Радовиш	Дипл.инж.за заштита на работа	071/253-360
Дипломиран архитект				
1.	Филипова Цвета	ул. „Самоилова“ бр. 15 Радовиш	Дипл. инж. архитект	071/253-370

Претседател на судот,
Ангел Диманов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

547.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 121/07), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2008 година, во однос на месец јануари 2008 година, е повисока за 0,8%.

2. Правото на пораст на платите за месец февруари 2008 година, во однос на месец јануари 2008 година, за работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,4%.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

**ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГО НУДИ
СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ**

**УСТАВ
НА
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**




(со сите амандмани од I - XXX)
на македонски јазик, мал формат, 2007, **150,00 ден.**

ПОРАЧКА БР. 34

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во _____ примероци; 2) во _____ примероци; 3) во _____ примероци; 4) во _____ примероци; 5) во _____ примероци; 6) во _____ примероци; 7) во _____ примероци; 8) во _____ примероци; 9) во _____ примероци; 10) во _____ примероци; 11) во _____ примероци и 12) во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____
Потпис на порачателот _____




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008034